




## Дневна хемеротека за 23.02.2015г.

### МИА- Во Кичево наскоро станица за собирање и третман на отпадните води“



#### Во Кичево наскоро станица за собирање и третман на отпадните води

петок, 20 февруари 2015 14:26



Кичево, 20 февруари 2015 (МИА) - Претставници на Министерството за животна средина денеска во Кичево ја презентираа студијата за влијанието од изградбата на станица за собирање на отпадните води врз животната средина.

Колекторот треба да се гради од десната страна на Зајашка Река во близина на градската депонија. Ке се гради во две фази при што во првата фаза покрај градот ќе се приклучат и населените места Раштани, Осој, Махмудовци и Трапчидол со што ќе бидат опфатени околу 32 илјади жители, додека во втората фаза останатите населени места со 45 до 49 илјади жители.

- Значењето за животната средина на колекторот е огромен бидејќи сите отпадни води во моментот се влеват во Зајашка река, а потоа и во реката Треска што значи загаденоста опфаќа поголеми размери, појасни Менка Спироска.

Локацијата кадешто треба да се гради колекторот е со површина од 16.100 метри квадратни.

Јавната презентација на проектот е почната од 2 февруари и ќе трае до 2 март. Во овој период сите заинтересирани ќе имаат можност да дават забелешки и сугестии.



**УТРИНСКИ**  
ВЕСНИК

## Утрински весник - [Закана за последните диви води во Европа](#)

[Tweet](#) [Follow @UtrinskiVesnik](#)

20.02.2015, 18:03

### ЗАКАНА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДИВИ ВОДИ ВО ЕВРОПА



„Гардијан“ за изградбата на хидроцентралите во Македонија и во Албанија

„Златната треска на реките“ во Југоисточна Европа ги загрозува уникатните екосистеми и нивниот жив свет, вклучувајќи го и балканскиот рис

ЕБРД е на чекор од откажувањето на проектот за браната „Бошков Мост“ во Националниот парк „Маврово“



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Повеќе се знае за реките во Амазон отколку за последните диви водни европски патишта на Балканот. Но, тие уникатни екосистеми во Југоисточна Европа наскоро би можеле да исчезнат, заедно со загрозените видови, како што е балканскиот рис, ако продолжат плановите за повеќе од 2.000 брани, предупредуваат еколозите.

Западните финансиски институции инвестираа стотици милиони долари во изградба на брани во регионот, тврдејќи дека хидроенергијата е зелен енергетски извор кој им нуди излез на сиромашните земји од енергетската несигурност.

„Гардијан“ дознава дека Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) е на работ на откажување на значаен проект од 65 милиони евра во Националниот парк „Маврово“ во Македонија, по постојаните еколошки критики насочени кон потенцијалното истребување на балканскиот рис.

Но, други проекти се' уште се во тек, иако голем дел од енергијата што ја произведуваат е наменет за извоз.

Во однос на минатите трендови, ќе следуваат уништување на шумите и ерозија на почвата, заедно со неповратни промени на текот и карактерот на нескротливите реки, од кои една четвртина се наоѓа во недопрени национални паркови и заштитени области, покажува новата анализа на „Ривервоч“ и „Еуронејчер“.

„Она што во моментот постои тука на Балканот е златна треска на реките“, вели Улрих Ајхелман, директор на „Ривервоч“, невладината организација со седиште во Австрија. „Понекогаш мислам дека западните земји кои финансиски го поддржуваат овој процес на деградација немаат поим што уништуваат. Нема ништо далечно во Европа како овој речен систем.“



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Од планините на Грција, каде што е позната како Аос, реката Вјоса тече 270 км до Јадранското Море, достигнувајќи обем од 2,3 км во најшироката точка, а нејзиното течение и форма се менуваат според годишните времиња и врнежите.

„Научно знаеме повеќе за некои реки во Амазон отколку за Вјоса“, изјави професорот Фриц Шимер од Универзитетот во Виена за „Гардијан“. „Имаме многу малку познавања за биодиверзитетот на речниот екосистем и неговите еколошки процеси, како пренесување на талозите.“



Но, странски компании проценуваат осум места за развој на брани по должината на Вјоса. Новата албанска влада приватно е против нивните пристапи.

Албанскиот премиер Еди Рама изјави за „Гардијан“ дека во првите шест месеци на функцијата „не поминав еден ден на работа без некој да ми се јави или да ми испрати електронска порака од Албанија, Европа или Америка, со овие зборови: 'Ние сме заинтересирани за изградба на хидроцентрала“.



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

„Дамјан Ѓикнури, министер за енергетика на земјата, е скршен. Тој вели: 'Што е ова? Секој сака да изгради хидроцентрали во нашата земја. Се чини дека ќе ја повториме големата штета направена со изградбата на нелегални куќи, со хидроцентрали насекаде и на крај ќе немаме вода за наводнување.'“

„Ривервоч“ вели дека има докази за 435 брани планирани во Албанија, по 400 во Македонија и Бугарија, 700 во Србија, повеќе од 100 во Босна и во Унгарија, 70 во Црна Гора и повеќе од 50 во Словенија.

Во Албанија, веќе издадените лиценци за брана имаат инвестициска вредност од над 1,8 милијарди фунти, покажуваат документите до кои дојде „Гардијан“.

Една четвртина од 646 поголеми хидроцентрали кои ги анализираше „Ривервоч“ се во национални паркови и заштитени подрачја.

Дваесет и две од нив се предвидени за „Маврово“, најстариот и најголемиот национален парк во Македонија, прекрасни 730 квадратни километри дивина, брезови и борови шуми, клисури, водопади, тресетни земјишта и највисоките планини во земјата.

Темнозеленкасти карпи се издигнуваат кон небото додека не исчезнат во магла. Воздухот е алпски свеж. Снежните врвови и замрзнати борови се издигнуваат над остатоците од лавини на кривулестите патишта во паркот. Под нив, нескротливата ледено сина Мала Река се разбива во карпести грutki, создавајќи пена.

„Маврово“ има повеќе од 1.000 растителни видови и обезбедува засолниште за мечки, волци, златни орли и критично загрозени видови, како што е балканскиот рис, од кој се смета дека помалку од 50 се' уште се живи.



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Екологите велат дека планираните брани ќе донесат патишта, далноводи, бучава, индустриско нарушување и прилив на човечката активност, што веројатно ќе ги исплаши животните од паркот – и ќе ги направи лесен плен за ловокрадците.

„Рисот е харизматично и многу таинствено животно“, вели Александар Стојанов, координатор на проектот за враќање на балканскиот рис. „Тој претпочита недопрена дивина каде што не постојат пречки. Изградбата ќе го избрка пленот на рисот и тој ќе мора да оди надвор од заштитената област - каде што нема заштита - и да се соочи со судбината да биде ловен бесправно. Дефинитивно ќе постои ризик од истребување.“

Рисот е омилена икона во Македонија, изгавирана на монети, поштенски марки и на маиците на националниот фудбалски тим. „Тоа е нашиот симбол во светот“, вели Шуип Марку, поранешен земјоделец во близина на градот Дебар. „Тоа е нашиот лав“.

И покрај тоа, ловокрадците се активни дури и внатре во паркот и се верува дека убиле рис кого тимот на Стојанов го опрепил со ГПС-синџирче.

Откако во извештај на ЕБРД се негираше дека во паркот има рисови, македонското Министерство за животна средина ја одби дозволата за Проектот за враќање на рисот да поставува нови фотостапици, а последните слики на мачките се снимени во 2013 година.

Подоцна ЕБРД беше принудена да го повлече тоа тврдење, но нејзината проценка за влијанието на браната беше многу критикувана поради друга сугестија дека браните ќе им помогнат на видрите, зголемувајќи го нивниот пристап до храна.



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Меѓународната унија за заштита на природата (ИУЦН) се пожали на „површна, нецелосна и погрешна“ проценка која покажува „отсуството на елементарно разбирање за однесувањето на видрите, како и функционирањето на речните екосистеми“.

Во писмото до ЕБРД до кое дојде „Гардијан“, директорот на ИУЦН, Јулија Мартон-Лефевр, побара од ЕБРД да го прекине финансирањето на проект за хидроцентралата „Бошков мост“ во Маврово, истакнувајќи дека тоа значи „директна закана за критичните видови и живеалишта присутни во областа“.



Речиси 100.000 луѓе потпишаа петиција против проектот, 119 научници за заштита на животната средина протестираа, а во декември Постојаниот комитет на Бернската конвенција го зголеми притисокот, отворајќи истрага во врска со насипите.

Портпаролката на ЕБРД изјави за „Гардијан“ дека се' уште не се исплатени финансиски средства за „Бошков мост“ и проектот сега е прекинат. „Во моментот се прави нова проценка на животната средина. Се' додека не заврши, ништо нема да продолжи“, рече таа.

Банкарски извор додаде: „Има многу гнев кај конзерваторите и тоа многу ја отежнува работата на теренот за нашите вработени. Многу веројатно ние ќе треба да се оддалечиме од тоа“.



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Сепак, Светската банка се' уште планира заем од 70 милиони евра за изградба на уште една голема брана во Маврово кај Луково Поле, во пограничниот појас со Косово, каде што националните линии на поделба неодамна беа сменети на начин кој случајно дозволува изградба на браната.

Во Албанија, околу една третина од енергијата се увезува, а останатиот дел доаѓа од хидроенергијата, која според истражувачкиот центар Меѓународната агенција за енергија е класифицирана како обновлива. Земјата редовно е погодена од прекини во снабдувањето со нив.

Некои еколози се прашуваат дали хидроенергијата треба да се класифицира како чиста енергија. „Таа не е обновлива, како што не се обновливи ниту пределот ниту неговиот биодиверзитет“, вели Ајхелман. „Кога ги нема, ги нема“.

Владата тврди дека има голем напредок во спречувањето на крадењето на енергијата, но многу Албанци очекуваат тоа да се смени бидејќи зголемените цени од приватизираните хидроцентрали брзо се пренесуваат на странските фирми кои сакаат да ги надоместат инвестициските трошоци.

„Локалните жители сигурно нема да добијат енергија бесплатно“, вели Џилберто Јацех, градоначалникот на Пермет, живописен град на Вјоса. „Тие ќе плаќаат за тоа. Браните не носат ништо добро за локалното население“.

Албанското Министерство за енергија стави на чекање десетици проекти одобрени во последната година, но вели дека неговите раце се врзани поради стравувања од одбивање на странски инвестиции.

Повеќе од 200 проекти од времето на Сали Бериша се откажани, што Еди Рама го поврзува со „еден вид црн пазар за корупција ... лудило“. Но, Албанија се движи на тенка линија меѓу зачувување на нејзината убавина и економските потреби, додаде тој.

Во извештајот на ЕУ за напредокот за процесот на пристапување на Македонија за 2014 година, се наведува дека двете големи хидроцентрали во Маврово наметнаа „загриженост за потенцијалното штетно влијание врз животната средина“.

Извори од Комисијата ги признаваат ефектите што планираните брани веројатно ќе ги имаат врз 69 видови на риба на Балканот, но, исто така, и проблемите кои често ги имаат новите членки во исполнувањето на еколошките правила на Унијата.






**inbox**

Онлајн магазин

## **Инбох 7 - [Во токсичкото кралство на Југохром](#)**



### **ВО ТОКСИЧКОТО КРАЛСТВО НА ЈУГОХРОМ**

Одговорот од Јавното обвинителство, донесен на 5 декември 2014 година, е негативен со образложение дека пријавените дела не се дела кои се гонат по службена должност. Додека министерот Изаири најавува тужба против Југохром, во документот на обвинителството до кој дојде СКУП се гледа дека при донесувањето на негативниот одговор било консултиран и претставник од Министерството за животна средина и просторно планирање. Кој стои зад овој загадувач, пред кои институциите се покажаа слаби во правец на спроведување на законските и уставните одредби?

20 Feb 2015




# Република Македонија

## Министерство за животна средина и просторно планирање

Автор: Целал Незири

Кога во 2005-та година се донесе новиот Закон за животна средина, се веруваше дека во Македонија конечно ќе се почне со решавање на енормното загадување. Земјата, која се соочува со лоши економски показатели и голема невработеност и после 10 години се соочува со истиот проблем.

Во текот на ова декада владата поставуваше неколку рокови за поставување на еколошки филтри за најголемите загадувачи, но само еден мал дел од нив ги испочитуваа. Последниот рок беше 31 октомври, кога Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) требаше да стави клуч кај сите загадувачи кои не започнале процедура за инсталација на филтрите согласно законот. Но, еден ден подоцна на заедничка прес-конференција во Скопје се појавија заменик-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, и министерот за МЖСПП Нурхан Изаири со добра вест за загадувачите: рокот за Југохром се продолжува уште за две години. Ова беше вториот случај на продолжување на рокот за Југохром во текот на 2014-та година, откако во март најави дека „во наредните две години ќе инвестира 10 милиони евра во систем за отпрашување на гасовите“.



Како резултат на ова политика, воздухот во Тетово е загаден, и се движи од 5 до 20 пати повеќе од дозволеното. Според официјалните мерења од страна на Министерството, загадувањето над дозволеното е измерено во 285 дена во текот на 2014-та година. Во месеците декември и јануари нема ниту еден ден кога загаденоста е под дозволената граница од 50 микрограми цврсти честички во метар кубен.

\* Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 11 часот. Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.



Југохром Фероалојз

Илџаз Илџази е инженер и експерт за животна средина, кој неколку години и самиот работел во Југохром. Вели дека загадувањето од страна на овој комбинат е застрашувачко.

“Со капацитетот со кој работи сега, Југохром испушта околу 30 илјади тони прашина на ден. Во случај да ги инсталира филтрите, тогаш ќе испушти само 800 килограми прашина. Разликата е голема”, вели тој.

Според неговите пресметки, еден жител од овој регион кој поминува најмалку четири часа надвор или во отворени простории, тој дневно вдишува 5 милиграми прашина.

“Ова е катастрофално. Скоро секој дом во Тетово и околниот регион има заболени од алергија и астма”, додаде Илџази.

Ваквата концентрација на цврстите честички во воздухот (ПМ) често го рангираше Тетово на трето место во светот по загаденост, после градот Акра во Гана и Каиро во Египет.

Здравствените работници алармираат за последиците по здравјето на жителите, заради опасните болести кои ги предизвикува ова ниво на загаденост на воздухот.

“Зголемените концентрации на ПМ10 честичките се сериозен фактор на ризик за појавување на заболувања на респираторниот и кардиоваскуларниот систем”, вели **Ратко Давитковски**, специјалист по хигиена и здравствена екологија.

Според него, ПМ10 делуваат преку својот дијаметар помал од 10 микрометри, при што навлегуваат длабоко во дишните патишта. “Дури можат да навлезат директно и во крвотокот и да делуваат по својот физичко – хемиски состав. Во нив може да се најдат и алергени или микробиолошки соединенија”.

Последиците по здравјето, вели тој, може да се краткорочни и долгорочни. “Краткорочни се надрознување на грло, нос, бронхитис, додека долгорочни се зголемен број на болни од респираторни и кардиоваскуларни болести”.

Најдолгорочно, додава Давитковски, претставува ракот во белите дробови. “Ризикот за смртност од рак, респираторни и кардиоваскуларни болести е поголем за 13 проценти кај луѓето кои се долготрајно изложени на ПМ10 честичките”.



Бројките кои СКУП ги обезбеди од Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) ги поткрепуваат наодите на докторот Давитковски. Од 2010 до 2013 бројот на заболени од канцер пораснал за скоро 80 проценти. И по општините во тетовскиот регион има значителен пораст на заболени од рак. Во Тетово во 2010 година бројот на заболени изнесувал 1054 додека три години потоа тој број се покачил на 1801. Според вкупниот број во овој временски период, општина Тетово брои 4848 новозаболени. На второ место е Јегуновце, местото каде е лоциран загадувачот Југохром, со вкупен број од 402 новозаболени. На трето место е општина Tearce со 394, на четврто е Боговиње со 253, на петто е Брвеница со 145 додека Желино е на шесто место со 120 новозаболени од рак во текот на три години.

Според извештајот на ИЈЗ за 2013, Тетово е во врвот на листата според бројот на заболени деца со специфични респираторни болести предизвикани од загадувањето со околу 6 пати поголем број од републичкиот просек.



# Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

## Сериозен проблем, несериозен пристап

“Ова е многу сериозен проблем кој државата го третира на најнесериозен начин”, вели Аријанит Џафери од еколошкото движење Еко Герила. Тој со активистите на ова движење организираа низа протести против загадувањето, но велат дека владата сè уште е gluva на нивните барања.


“Не бараме затворање на фабриката, туку инсталирање на филтрите. Сега, без никакви еколошки стандарди, не станува збор за загадување туку за труење на над 300 илјади жители”, вели афери. Според него, апсурдно е владата да се грижи за спроведување на Законот против пушењето во чајцилници, а да замижува пред густоот чад на Југохром, кој го покрива целиот регион на Полог.

Од друга страна, како одговор за незадоволството кај граѓаните МЖСПП најави тужба против Југохром заради непочитување на договорот за работа, при што ја вклучил и втората печка.

Но, Џафери вели дека ова е само купување време од страна на министерот Нурхан Изаири, но и од страна на самиот загадувач.



Аријанит Џафери



Во овој правец, СКУП дојде до документи од кривичната пријава која уште од месец јули 2014 година ја поднело партијата ДОМ, еден политички субјект со фокус на животната средина кој е дел од владината коалиција.

“Ова кривична пријава ја поднесуваме против правниот субјект Југохром Фероалојс ДОО за загрозување на здравјето на граѓаните од Тетово и уништување на животната средина, почнувајќи од 11.7.2005 година па се до денес. Прекршен е законот за животна средина и Уставот на Република Македонија, со кои се гарантира правото на чист воздух и животна средина”, се вели во пријавата поднесена до Основното јавно обвинителство во Тетово, потпишана од претседателката на ДОМ, Лилјана Поповска.

Одговорот од Јавното обвинителство, донесен на 5 декември 2014 година, е негативен со образложение дека пријавените дела не се дела кои се гонат по службена должност. Додека министерот Изаири најавува тужба, во документот на обвинителството се гледа дека при донесувањето на негативниот одговор било консултирано и претставник од Министерството за животна средина и просторно планирање.



# Република Македонија

## Министерство за животна средина и просторно планирање

“По преслушување на претставник на правното лице Југохром Фероалојс ДОО...и стручно лице од Министерството за животна средина и просторно планирање, со кои е сочинет записник КО бр.700/14, како и Барање за доставување на Одлуката на Владата на РМ..., Јавниот обвинител на ден 5.12.2014 донесе Одлука за отфрлање КО бр.700/14 со кое Решение ја отфрла Кривичната Пријава за наведените кривични дела, бидејќи пријавените дела не се кривични дела со кои се гонат по службена должност, ниту пак во дејствието на правното лице се содржани други елементи на кривично дело...” се вели меѓу другото во решението на тетовското обвинителство, потпишано од Јавниот Обвинител Бесир Алиу.

И Државниот инспекторат за животна средина, институција која е дел од МЖСПП, се покажа немоќна пред загадувачите. Според извештајот на невладината “Фронт 21/42”, во текот на последните четири години Државниот инспекторат изрекол казни на загадувачи во висина од 103 илјади евра, а успеал да наплати само 3 илјади евра.



Прекршоци од II категорија, надлежен орган Државен инспекторат за животна средина							
Година	Изречени глоби	Вредност/ЕУР	Наплатени	Пратени на извршување кај друг орган	Административни трошоци на постапка/Ден.	Наплатени	Пратени на извршување кај друг орган
2010	4	1000	0	1000	2.000,00	0	2.000,00
2011	2	6.000	0	6.000	8.000,00	0	8.000,00
2012	4	15.000	0	15000	12.000,00	0	12.000,00
2013	14	36.800	3000	27.300	22.000,00	1.000,00	21.000,00
вкупно	24	58.800	3000	49.300	44.000,00	1.000,00	43.000,00

### ЗАКЛУЧОК:

Во текот на четири години Државниот инспекторат изрекол казни во висина од 103.000 Еур, а наплатил само 3.000 Еур! Повеќе од очигледно е дека казните изречени од ДИЖС се испраќаат до Управата за јавни приходи со цел присилна наплата. Овие приходи не се одвоени како приходи од животна средина (туку од присилна наплата на долг).

\* Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 11 часот. Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.



#### Мистериозните сопственици на Југохром

СКУП се обиде да стапи во контакт со раководството на овој правен субјект, но безуспешно. Фабриката која произведува феро-легури и феро-силикон се наоѓа селото Јегуновце, 15 километри источно од градот Тетово. Чадот лебди над тетовскиот регион, додека самото село е навикнато да живее во чад и смрдеа од метали. Огромните оџаци непрекинато пуштаат тони на прав во еден ден, чии канцерогени честички се шират во дијаметар од над 50 километри.

Обезбедувањето на фабриката се обидува да ни забрани сликање, со образложение дека станува збор за приватен имот. Жителите на Јегуновце се поделени во нивните мислења во однос на фабриката.

“Ако се затвори фабриката, ние нема кај да работиме. Добро е да имаме чист воздух, ама најважно ни е да имаме доволна храна”, вели Благоја. Тој работи во Југохром и неговата егзистенција зависи од работата на ова фабрика.

На исто мислење е и Мехмет, исто така работник во овој загадувач.

“Сите тие што запнале за филтри сакаат да ја затворат фабриката. Како ќе издржиме ние без работа? Фабриката работи веќе 60 години, а сега на некои им текнало дека загадува. Наместо да бараат отворање на нови работни места, тие бараат да се затвори”.

Но, сите не се согласуваат со мислењето на Благоја и Мехмет, кои се двајца од 1200 вработени во Југохром. Повеќето анкетирани граѓани се загрижени не само за здравјето, туку и за загадувањето на почвата.

“Ни ги враќаат производите назад. Во Италија извезувавме грав и боровинки, но минатата година ни ги вратија заради тоа што нашле метали во поголеми количини од дозволените норми. Ако тие (вработените во Југохром) ги бранат нивните работни места, и ние сакаме да преживееме. Мора да се стават филтри, или да се затвори”, вели Исљам.

Но, сопствениците на Југохром се оценува дека купуваат време за да добијат што поголем простор да работат без филтри. Во барањето за продолжување на А-дозволата за пролонгирање на рокот, доставена до МЖСПП на 18 февруари 2011, е наведнато и репрограмираниот план за поставување филтри. Овој субјект пред 4 години предвидел целата постапка да заврши оваа година, кога ќе ја заокружи инвестицијата од околу 20 милиони евра за исполнување на законските еколошки стандарди. За 2011 Југохром ветил инвестиција во висина од 652 илјади евра, во 2012 година – 1 милион и 60 илјади евра, 2013 година – 9 милиони и 815 илјади евра, 2014 година – 5 милиони и 100 илјади евра додека во 2015 година да го заокружи планот со инвестиција од 2 милиони и 950 илјади евра.

Сепак, Југохром нема најави дека ќе ја почне процедурата и во оваа година, кога според овој план е предложено да ја заврши.



### Сложена сопственичка структура

Кој стои зад овој загадувач, пред кои институциите се покажаа слаби во правец на спроведување на законските и уставните одредби? Според документите обезбедени од Централниот Регистар на Македонија, како сопственик на Југохром се јавува компанијата Сиркатлент Девелопментс ЛТД со седиште во градот Лимасол во Кипар.

Како управител и овластено лице фигурира името на 69-годишниот Бранислав Ѓуровиќ. Во билансот на состојба и успех се гледа дека вкупни средства на ова компанија пријавени за 2013-та година изнесуваат 13.325.862.342 денари, или околу 217 милиони евра. Бројот на вработените се наведува дека е 1874, при што просечната нето плата исплатена во 2013 година изнесува 20.576 денари, или 335 евра.

Class Name	No. of Shares	Currency	Unit Value
Authorized Share Capital			
Authorized share capital USD 10,000.00 divided in			
1000000	10,000	USD	1.00
Issued Capital			
Issued capital USD 10,000.00 divided in			
1000000	10,000	USD	1.00
Members			
Class of Group (LIMIT)			
Queen Road Central, 340			
SUITE 2006, TOWER 20			
Queen Mary			
Class Name	No. of Shares	Currency	Unit Value
1000000	10,000	USD	1.00

Во Кипарскиот регистар на фирми, како основач и сопственик на компанијата Сиркатлент Девелопментс ЛТД фигурира друга компанија со седиште во Хонг Конг во Кина. Се работи за познатиот холдинг во светскиот пазар на метали – Камелот Гроуп Лимитед. Компанијата е основана во 1997 година, а пријавениот капитал за 2013-та година изнесува 10.3 милиони американски долари.

Како сопственици фигурира Максим Москалев со пријавена адреса на живеење во главниот кинески град Пекинг, и Димитри Аграмаков со адреса на живеење во Москва – главниот град на Русија.

Ретко кој во Македонија е запознат дека токму овие двајца бизнисмени се сопственици на еден од најголемите загадувачи во Македонија, кој го имаат во власништво од 2010 година. На адресата каде е пријавена нивната компанија (Suite 2006, 20th Floor 340 Queen's Road Central Hong Kong) истовремено е и

седиште и на многу други компании од целиот свет.



Максим Москалев (фото: РИА новости)

Истото може да се забележи и со адресата во градот Лимасол во Кипар, која служи како седиште на неколку фирми. И Кипар и Хонг Конг се во листата на таканаречени офшор земји, кои важат за флексибилните даночни политики кои не ретко привлекуваат контраверзни компании и валкани бизниси.

Додека Москалев и Аграмаков уште еднаш го продолжија рокот за работа без започнување на процедурата за поставување на филтри, граѓаните на Тетово се надеваат дека решението нема да биде избор помеѓу воздухот и работното место, туку пакет кој ќе ги подразбира и двете категории.



Димитри Аграмаков (фото: РИА новости)





## **Skoop - Во токсичното кралство на Југохром**

Кога во 2005-та година се донесе новиот Закон за животна средина, се веруваше дека во Македонија конечно ќе се почне со решавање на енормното загадување. Земјата, која се соочува со лоши економски показатели и голема невработеност и после 10 години ...